



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Живо-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 2 февруари 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 5

ГОД. XXXV

Цена на овој број е 36 динари. — Преплатата за 1979 година изнесува 800 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за преплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

74.

Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75) и член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77). Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 25 јануари 1979 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Функционерот има право на дневница во износ од 500 динари за деновите што ги поминал на службено патување.
2. Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на дневница во износ од 500 динари за деновите поминали надвор од местото на живеалиштето поради учество во работата на соборите на Собранието на СФРЈ, на работните тела и заедничките работни тела на соборите чиј е член или поради вршење работи по одлука од тие тела, од нивните претседатели или од претседателот на Собранието на СФРЈ.
3. Ако на функционерот, односно на делегатот му се признаваат трошоците за ноќевање — дневницата со трошоците за ноќевање изнесува 600 динари.
4. Правото од точ. 1, 2 и 3 од оваа одлука му припаѓа и на функционерот што го назначува Претседателството на Собранието на СФРЈ.
5. Исплатата на надоместот според оваа одлука за делегатите во Собранието на СФРЈ паѓа врз товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ, а за функционерите врз товар на наменските средства на органот во кој се остварува личниот доход.
6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на дневниците на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/78).
7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-2/79-013

25 јануари 1979 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Рајко Гаговиќ, с.р.

75.

Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75), Административната комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 25 јануари 1979 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ што живеат одвоено од своето семејство, имаат право на месечен надомест на трошоците поради одвоен живот од семејството — во износ од 5.000 динари.
2. Правото од точка 1 на оваа одлука му припаѓа и на функционерот што го назначува Претседателството на Собранието на СФРЈ.
3. Правото на надоместот од точ. 1 и 2 на оваа одлука престанува од првиот нареден месец во кој на функционерот му е доделен уселив семеен стан.
4. Правата од точ. 1 и 2 на оваа одлука припаѓаат од 1 февруари 1979 година.
5. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа врз товар на наменските средства на органот во кој се остварува личниот доход.
6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/78).
7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-3/79-013

25 јануари 1979 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Рајко Гаговиќ, с.р.

76.

Врз основа на член 217 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОДБОР ЗА МЕГУНАРОДНА ГОДИНА НА ДЕТЕТО НА ОН — 1979

1. Се формира Југословенски одбор за Меѓународна година на детето на ОН — 1979 (во натамошниот текст: Одборот).

Задача на Одборот е во текот на Меѓународната година на детето на ОН — 1979 (во натамошниот текст: Годишната на детето) да ја следи, усогласува и организира активноста на земјата и на меѓународен план да остварува соработка со Секретаријатот на ОН за Меѓународна година на детето на ОН — 1979 и со соодветните тела, формирани во други земји, посебно во неврзаните и во земјите во развој.

2. Во извршувањето на задачите од точка 1 на оваа одлука, Одборот ги врши следните работи:

1) утврдува, во согласност со Сојузниот извршен совет, Акциона програма за обележување на Меѓународната година на детето;

2) соработува со сојузните органи на управата и сојузните организации, со републичките и покраинските одбори за Годишната на детето и со самоуправни организации и заедници, со општествено-политичките и општествени организации и здруженијата на граѓаните во федерацијата;

3) врши други работи што ќе му ги определи Сојузниот извршен совет во врска со обележувањето на Годишната на детето.

По истекот на Годишната на детето, Одборот го утврдува извештајот за работата и го поднесува до Сојузниот извршен совет.

3. Одборот има претседател и 35 членови. Одборот го сочинуваат по еден претставник од најважните сојузни органи на управата и сојузни организации од републиките и автономните покраини, од заинтересираните самоуправни организации заедници, од општествено-политичките и општествените организации и здруженијата на граѓани, како и осум претставници од редот на општествените, научните и културните работници.

Претседателите на републичките и покраинските одбори за Годишната на детето по положба се членови на Одборот.

Претседателот и членовите на Одборот ги имедува Сојузниот извршен совет.

4. Вршењето на стручните и административните работи за потребите на Одборот ги обезбедува Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита.

5. Средствата за работа на Одборот се обезбедуваат во Буџетот на федерацијата.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 77

21 декември 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Гојко Убишариќ, с. р.

77.

Врз основа на член 138 од Законот за кривичната постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77), во согласност со сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа, сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА КАЗНЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

I. ВОДЕЊЕ НА КАЗНЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 1

Казнената евиденција се води за сите лица осудени за кривични дела извршени на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и за лицата осудени за кривични дела од странски судови ако пресудите од странските судови се доставени до државните органи на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Казнената евиденција содржи: лични податоци за сторителите на кривични дела; податоци за изречените казни, мерки за безбедност, условни осуди, судски опомени и осудите со кои сторителите на кривични дела за кои се води казнена евиденција се ослободени од казната и за нивните правни последици; дополнителни промени на податоците за осудите што се внесени во казнената евиденција (дејство на вонредните правни лекови, амнестијата или помилувањето), како и податоци за извршената казна и за поништувањето на уликот на неоправдана осуда.

Член 2

Казнената евиденција ја водат:

1) за државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кои се родени во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и странски државјани и лица без државјанство (во натамошниот текст: странци) кои се родени на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — органот надлежен за внатрешни работи на општината на чија територија е родено тоа лице;

2) за државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија родени во странство и за странците родени во странство, како и за лицата чие место на раѓањето е непознато — органот надлежен за внатрешни работи на општината на чија територија е седиштето на судот што ја донел првостепената пресуда.

За лицата од точка 2 став 1 на овој член казнената евиденција ја води и сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Ако со пропис на републиката, односно автономната покраина е определено, казнената евиденција може да ја води еден орган на внатрешните работи за подрачјето на повеќе органи надлежни за водење казнена евиденција или за територијата на републиката, односно автономната покраина.

Член 3

Казнената евиденција се води според системот на картотека.

За секое осудено лице се води посебен картон, во кој се запишуваат следните податоци:

1) презиме и име, а за мажени жени и моминско презиме, прекарот и лажно име ако ги има, датум на раѓањето, презиме и име на родителите и моминско презиме на мајката;

2) матичен број;

3) место, општина и република, односно автономна покраина во која е родено, а за лице родено во странство — и државата;

4) државјанство;

5) занимања;

6) живеалиште, односно престојувалиште, со назначување на адресата на домувањето во времето на изрекувањето на пресудата;

7) назив на судот и република, односно автономна покраина на чија територија се наоѓа судот, а за странски суд — назив на државата, број и датум на одлуката на првостепенниот суд која станала правосилна, односно одлуката на вишиот суд ако со таа одлука е преправена одлуката на првостепенниот суд;

8) законски назив на кривичното дело, со назначување на членот, ставот и точката на законот (сојузен, републички или покраински) кој е применет;

9) вид на казната и мерката за безбедност која се внесува во казнената евиденција, со означување во кое траење е изречена кривичната санкција;

10) сите промени во врска со запишаните податоци, со назначување на органот што ја донел одлуката и податоци за таа одлука.

Освен податоци од став 2 на овој член, казнената евиденција содржи и расположиви податоци за осудите што ги изрекле странски судови на државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на странци постојано настанети во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Ако презимето и името од лицето што се воведува во казнената евиденција се изговара поинаку одошто се пишува, а изговарањето на тоа име е познато, ќе се устрои посебен картон според изговорот (фонетски), со тоа што на тој картон ќе се назначи врската со картонот врз кој е ставено неговото лично име онака какв што се пишува.

Одредбите од ст. 2 до 4 на овој член согласно ќе се применуваат и кога казнената евиденција се води според системот на автоматска обработка на податоци.

II. ЗАПИШУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ВО КАЗНЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 4

Запишувањето на податоците во картоните на казнената евиденција се врши врз основа на податоците од правосилните судски одлуки, извештаи или други акти кои според одредбите од овој правилник се доставуваат до органот надлежен за водење на казнената евиденција.

Запишувањето на податоците во картонот се врши со пишувачка машина.

Член 5

До органот надлежен за водење на казнената евиденција ги доставуваат податоците што се запишуваат во казнената евиденција, и тоа:

1) податоците за законскиот назив на кривичното дело, со назначување на членот, ставот и точката на законот кој е применет и за видот и за височината на казната и видот на мерката за безбедност од секоја правосилна пресуда, како и сите промени во врска со тие податоци — судот што судел во прв степен;

2) податоците за давање амнестија, односно помилување — судот до кој надлежниот орган доставил одлука за давање на амнестија, односно помилување;

3) податоците од правосилните осудувачки судски пресуди што ги изрекле странски судови — органот што ги примил тие податоци од странскиот орган;

4) податоците за секоја извршена казна — органот надлежен за извршување на казната;

5) податоците за запирање на постапката за извршување на казната — надлежниот суд.

Судот, односно органот од став 1 на овој член е должен податоците што се запишуваат во казнената евиденција да ги достави до органот надлежен за водење на казнената евиденција во рок од 15 дена од денот кога настанал фактот што треба да се запише, односно од денот кога за постоењето на таков факт е известен.

Податоците од став 1 на овој член се доставуваат врз Образецот бр. 1, кој е напечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 6

Органот надлежен за водење на казнената евиденција по запишувањето на податоците во казнената евиденција, ако е изречена мерка за безбедност за чие извршување не е сам надлежен, ќе го извести за тоа органот надлежен за нејзиното извршување.

III. БРИШЕЊЕ НА ОСУДА ОД КАЗНЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 7

Органот надлежен за водење на казнената евиденција ќе изврши бришење на осудата од казнената евиденција врз основа на решението за бришење на осудата од казнената евиденција, односно правосилната судска одлука за бришење на осудата, или врз основа на одлука од органот надлежен за давање амнестија или помилување со кое се определува бришењето на осудата.

Член 8

До органот надлежен за водење на казнената евиденција, заради бришење на осудата од казнената евиденција, ќе достави:

1) правосилно решение за бришење на осудата од казнената евиденција — органот на внатрешните работи надлежен за донесување на решенија, ако тој орган истовремено не е надлежен и за водење на казнената евиденција;

2) правосилно решение на судот за бришење на условна осуда од казнената евиденција, односно правосилна одлука на судот за бришење на осуда од казнената евиденција на молба од осудениот — судот што го донел таквото решение, односно одлука;

3) одлука за давање амнестија, односно помилување, со која се определува бришење на осудата — судот до кој надлежниот орган ја доставил таквата одлука.

Член 9

Органот надлежен за водење на казнената евиденција по службена должност проверува во казнената евиденција дали изминале роковите прогнани со закон за бришење на одделна осуда од казнената евиденција.

Органот надлежен за водење на казнената евиденција води роковник со податоци за осудите што се бришат од казнената евиденција по основот од член 93 ст. 1, 3 и 4 на Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/76).

Ако органот надлежен за водење на казнената евиденција утврди дека изминале роковите прогнани за бришење на осудата од казнената евиденција, а тој орган истовремено е надлежен и за донесување на решение за бришење на осудата од казнената евиденција, ќе спроведе постапка за бришење на осудата од казнената евиденција.

Ако за донесување на решение за бришење од казнената евиденција не е надлежен орган што ја води казнената евиденција, тој орган ќе го известува органот надлежен за донесување на решение за бришење на осудата од казнената евиденција дека изминал рокот за бришење на осудата од казнената евиденција.

Во известувањето од став 4 на овој член ќе се наведат други податоци за осудата замишани во казнената евиденција.

IV. ДАВАЊЕ ПОДАТОЦИ ОД КАЗНЕНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 10

Казнената евиденција и актите врз основа на кои се врши запишување на податоци во казнената евиденција претставуваат службена тајна.

Податоците од казнената евиденција можат да се даваат само под условите пропишани со закон, а врз основа на барање поднесено во смисла на одредбите од член 94 на Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 11

Органот надлежен за водење на казнената евиденција ќе испита дали барањето за добивање податоци од казнената евиденција е во согласност со законот и со овој правилник.

При давањето на одговор органот од став 1 на овој член ќе се ограничи само на прашањата што се поставени во барањето.

Член 12

Ако органот надлежен за водење на казнената евиденција најде дека во барањето не се наведени причините за добивање на податоци или дека барањето не содржи други потребни податоци за да може да се постапи со него. Ќе го повика подносителот на барањето да го објасни, односно да го дополни барањето во определениот рок.

Ако подносителот на барањето не го објасни, односно не го дополни барањето во определениот рок, по барањето нема да се постапува.

Член 13

Ако граѓанин бара податоци за осудување или неосудување заради остварување на права во странство, е должен во барањето да наведе кои права има намера да оствари во странство.

Органот надлежен за водење на казнената евиденција издава уверение по барањето од став 1 на овој член на Образецот бр. 2, кој е напечатен кон овој правилник и негов е составен дел.

Во уверението од став 2 нема да се наведува бришаната осуда.

Член 14

Податоците за осудите што ги изрекле странски судови можат да им се дадат само на органите од член 94 став 1 на Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Упатството за водење на казнената евиденција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/55).

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 237-2/51
23 јануари 1979 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

Образец бр. 1

(назив на органот што дава податоци)

Број _____

19 _____ година

(назив на органот до кој се доставуваат податоци)

Врз основа на член 5 од Правилникот за казнената евиденција, се доставува ИЗВОД НА ПОДАТОЦИТЕ од правосилната судска пресуда — решение, односно одлука за давање амнестија или помилување за лицето:

презиме и име _____
(како се пишува)

(како се изговара — фонетски)

(за мажени моминско презиме)

(прекарок и лажно име ако ги има)

Матичен број _____

Презиме и име на таткото: _____

Презиме и име и моминско презиме на мајката _____

Ден, месец и година на раѓањето _____

Место на раѓањето _____ општина _____

_____ република, односно автономна покраина, а за лицата родени во странство — држава _____

Државјанство _____ занимање _____

Живеалиште _____
(место и адреса на домувањето)

Општина, _____ република, односно автономна покраина, а за лица родени во странство — државата _____

Назив на судот што ја изрекол пресудата односно го донел решението или назив на органот што ја донел одлуката за давање амнестија односно помилување _____

Законски назив на кривичното дело _____

Вид, височина, време на траењето на казната, мерки за безбедност или воспитни мерки _____

Податоци за извршената казна _____

Податоци за мерките за безбедност _____

Забелешка: _____

М. П.

(потпис на овластеното лице)

Образец бр. 2

РЕПУБЛИКА, ОДНОСНО АВТОНОМНА
ПОКРАИНА

Собрание на општината _____
_____ на внатрешните работи
Бр. _____
Датум _____ 19____ година

На барање од _____
(презиме и име)
со стан во _____
_____ на внатрешните работи
на Собранието на општината _____
_____ го издава следното

У В Е Р Е Н И Е

дека за _____
(презиме и име)
роден _____ во _____
општина _____ СР — САП _____
постојано настанет во _____ општина
_____ СР — САП _____

во казнената евиденција не — постојат податоци

Ова уверение му се издава на подносителот на
барањето заради _____

Такса според тар. број _____ на
Законот за таксите, во износ од _____
динари е наплатено.

М. П. _____
(потпис на овластеното лице)

78.

Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77 и 61/78), во спогодба со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРО-
МЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ**

Член 1

Во Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/77, 44/77, 8/78 и 67/78) во член 69 став 2 се менува и гласи:

„Даночните обврзници што поднесуваат пресметка полугодишно (член 26 став 1 од Законот) не се-

ставуваат посебни пресметки за второто полугодиште, туку утврдените аконтации за второто полугодиште, заедно со аконтациите од претходниот период, конечно ги пресметуваат со завршната сметка за изминатата година.“

По став 2 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Даночните обврзници што поднесуваат пресметка тримесечно или месечно, должни се тие пресметки да ги поднесуваат до 20 јануари наредната година за декември, односно за периодот од октомври до декември изминатата година.

По исклучок, даночните обврзници од став 3 на овој член ќе поднесат за декември, односно за периодот октомври — декември 1978 година пресметки до 10 февруари 1979 година, заедно со налозите за уплата на данокот на промет на производи утврден со тие пресметки.

Даночните обврзници што вршат утврдување и плаќање аконтации на данокот на промет на производи во прометот на стоки на мало според член 24 став 7 од Законот, немаат право на продолжување на рокот на уплатата од став 6 на тој член.“

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 6 и 7.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-1034/1
23 јануари 1979 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р.

79.

Врз основа на член 18 од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), сојузниот секретар за финансии издава

Н А Р Е Д Б А

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА
ЗА ИЗДАВАЊЕ И АМОРТИЗАЦИЈА НА ОБВРЗ-
НИЦИТЕ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-
ПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ**

1. Во Наредбата за издавање и амортизација на обврзниците на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/78) во точка 3 став 4 зборовите: „а се евидентира преку жиро-сметката на Фондот“ се заменуваат со зборовите: „на начинот определен со пропис на републиката, односно на автономната покраина.“

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Ако е во прашање поврат на заем на уплатител чија годишна пресметка е завршена и вклучена во списокот за издавање на обврзниците, поврат на уплатениот заем се врши по врачувањето на обврзниците од страна на Народната банка на Југославија, во рок од два месеца од денот на утврденото право на поврат на заемот на начинот што ќе го оп-

редели Службата на општественото книговодство на Југославија.“

2. Во точка 4 став 1 зборовите: „на општественото книговодство на Југославија“ се бришат.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1033/1

18 јануари 1979 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р.

80.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77 и 22/78), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/77, 9/78, 41/78 и 69/78) во точка 61. став 2 се менува и гласи:

„При уплатите на приходите од царини и други царински давачки за стоките увезени до 31 декември 1978 година и на приходите од придонесите од републиките и автономните покраини од 1978 година, што ќе се наплатат до 31 јануари 1979 година, како и при уплатата на делот од приходите од основниот данок на промет на производи — за прометот остварен до 31 декември 1978 година што ќе се наплати до 15 февруари 1979 година, обврзниците на тие приходи на сите налози за уплата ќе назначат во горниот агол: „за 1978 година“.

2. Во Списокот на општините со нивните статистички ознаки по републиките и автономните покраини и надлежните служби на општественото книговодство, во делот — Социјалистичка Република Србија, без социјалистички автономни покраини, во колоните 3 и 5 зборот: „Коцељево“ се заменува со зборот: „Коцељева“.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 11264/2

25 јануари 1979 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р.

81.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „HEIM UND WELT“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Heim und Welt“, број 51 од 14 декември 1978 година, што излегува на германски јазик во ХанOVER, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/768

12 јануари 1979 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

82.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PANORAMA“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Panorama“, број 661 од 19 декември 1978 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/449

17 јануари 1979 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

83.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Frankfurter Allgemeine

„Zeitung“, број 1 од 2 јануари 1979 година, што излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/767
17 јануари 1979 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

84.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, број 9 од 11 јануари 1979 година, што излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/771
25 јануари 1979 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

85.

Врз основа на член 17 став 6 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), во согласност со Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Сојузниот комитет за стопанство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ СТАНИЦИТЕ И ПРИСТАНИШТАТА ЗА НАТОВАР, ПРЕТОВАР И ИСТОВАР НА ПРАТКИ СО ЖИВОТНИ

Член 1

Железничките станици и поморските, речните и воздухопловните пристаништа на кои се врши натовар, претовар и истовар на пратки со животни мораат да ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник.

Член 2

Станиците и пристаништата од член 1 на овој правилник мораат да имаат постојани или подвижни рампи за натовар и истовар на животни, односно контејнери ако натовар, односно истовар се врши со дигалки.

Член 3

Постојаните рампи се неподвижни и се градат од цврст материјал.

Постојаните рампи мораат да бидат така пригледени што да може да се врши натовар на животни непосредно во железничка кола, односно камион со еден или два пода (ката), односно истовар на животни од такви превозни средства.

Член 4

Подвижните рампи (мостови) се градат од цврст материјал што може да издржи тежина од најтешки животни што се натоваруваат, односно истоваруваат.

Подвижните рампи мораат да бидат доволно долги (со благ наклон) и широки што да овозможуваат лесно и непречено влегување на крупни животни во превозно средство, односно излегување на такви животни од превозно средство.

Подвижните рампи мораат да имаат на должните страни доволно висока заштитна ограда што оневозможува испаѓање на животните за време на преминувањето преку рампата, а на подот напречни летви на погодни места што го олеснуваат движењето на животните преку рампата.

Член 5

Контејнерите се градат од цврст материјал што може да ја издржи тежината на животните што се натоваруваат, односно истоваруваат.

Контејнерите мораат да имаат на должните и напречните страни доволно висока и цврста заштитна ограда што го спречува испаѓањето на животните за време на натоварот, односно истоварот. Ако се врши натовар или истовар на ситни животни, контејнерите мораат да бидат заштитени и од горната страна за да се спречи искокање на животните од контејнерите во движењето за време на натоварот или истоварот.

Член 6

Постојаните и подвижните рампи треба да се на pogodно место за натовар и истовар на животните, и тоа: во железничките станици — во близина на местото за натовар, а во пристаништата — на оперативната површина што обезбедува да не се крстосуваат патиштата на натоварот и истоварот на животните со патиштата на натоварот и истоварот на други стоки или на патиштата за движење на патниците.

Член 7

Станиците и пристаништата од член 1 на овој правилник мораат да имаат штали или заграден простор (обор) за привремено прифаќање на животните пред натоварот, односно по истоварот.

Шталите и оборите мораат да бидат заградени со сид или друг погоден материјал и мораат да имаат настрешник што ги штити животните од директното сончево светло и од атмосферски врнежи. Во шталите мораат да бидат вградени, на погодно место, уреди за врзување на животните.

Шталата, односно оборот на железничката станица мора да биде толку голем што тој да може да бери онолку ситни животни колку што бери еден железнички вагон со два пода.

На железничките станици на кои е изградена постојана рампа од член 3 на овој правилник, таа мора да биде поврзана со шталата односно оборот. Подот на шталата, односно оборот мора да биде бетонирани или обложен со бетонска глазура или направен од некој друг непропаѓајќи материјал и снабден со сливник што е поврзан со железна решетка низ која не можат да пропаѓаат нозете од животните. Од ист материјал мора да биде изграден и пристапот од оборот до железничкиот вагон (постојана рампа).

Член 8

Во близина на шталата или оборот односно рампата мора да се наоѓа чешма или бунар со во-

да што ќе се користи за напојување на животните и за миење на шталата, оборот и рампата.

Член 9

Во близина на шталата или оборот, односно рампата мора да се наоѓа губриште, канти или други направи за сместување на губре и други отпадоци од животинско потекло.

Губриштето мора да е изградено од непропуслив материјал и мора да биде покриено.

Во станиците и пристаништата во кои не е голем обемот на натоварот односно истоварот на животни, губре и други отпадоци од животинско потекло можат да се затрупуваат на место определено за тоа.

Член 10

Рампите (постојани и ползјивни), контејнерите, оборите и шталите, приборите и опремата што служат за натовар, односно истовар на животни мораат да се одржуваат во чиста и исправна состојба. Шталите и оборите мораат да се чистат и дезинфицираат по секое празнење, а рамните контејнерите и патиштата по кои се движеле животни — по секој натовар односно истовар на животни. Чистење и дезинфекција се вршат со средствата и на начинот пропишан со Правилникот за начинот на дезинфекција на превозните средства со кои се превезуваат пратки на животни, животински производи, животински сировини и животински отпадоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/77).

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Наредбата за условите што мораат да ги исполнуваат железничките станици, поморските луки, пристаништата на внатрешната пловидба и воздухопловните пристаништа — за натовар, претовар и истовар на добиток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65).

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 528/1

22 јануари 1979 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
инж. Милован Зидар, с. р.

86.

Врз основа на член 15 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/77) во врска со одредбата на редниот број 9 од одделот Статистика на шумарството на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1979 година, што е составен дел од Одлуката за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/79), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ПОПИС НА ШУМСКИОТ ФОНД (ШУМ-11) ВО 1979 ГОДИНА

1. Статистичко истражување Попис на шумскиот фонд (ШУМ-11) во 1979 година ќе се спрове-

де во периодот од 15 февруари до 15 мај 1979 година.

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се приспособат податоци за шумскиот фонд, и тоа за: површината, дрвната маса и прирастот на дрвната маса со основните квантитативни и квалитативни обележја што го карактеризираат (структура, видови на дрвја, обликот на огледувањето и старосната и дебелинската структура).

Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се приспособат и податоци за површината и дрвната маса на сите плантажи и интезивни насади и со шума не обраснато општествено земјиште со кое управуваат организациите на здружен труд на кои општествените шуми им се дадени на управување како и податоци за должината на постојаните сообраќајници во општествените шуми.

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се спроведе според упатствата и на обрасците што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика, во соработка со републичките и покраинските заводи за статистика.

4. Во спроведувањето на истражувањето од точка 1 на ова решение учествуваат Сојузниот завод за статистика, републичките заводи за статистика, покраинските заводи за статистика и статистичките органи односно организации во општините и градовите.

5. Податоците приспособени со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе служат исклучиво за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 710-275/1
17 јануари 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Ибрахим Лагифик, с. р.

87.

Врз основа на член 12 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и автономните покраини во рамките на Интересната заедница на Југославија склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛАНОВИТЕ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО, ПЛАНОВИТЕ НА ПРИЛИВОТ И ОДЛИВОТ НА ДЕВИЗИТЕ И ПЛАНОВИТЕ НА КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО, КАКО И ЗА НАЧИНОТ И СРЕДСТВАТА ЗА НИВНО ОСТВАРУВАЊЕ ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Во согласност со Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, како и со основите на заедничката долгорочна политика на развојот, среднорочниот општествен план на Југославија и општествените планови на републиките и автономните покраини, учесниците на овој договор (во натамошниот текст: Договор) ги утврдуваат заедничките цели и елементи на плановите на економските

односи со странство; плановите на приливот и одливот на девизите и плановите на кредитните односи со странство (во натамошниот текст: плановите што се од посебно значење за платниот биланс и девизниот биланс на Југославија и за единството на југословенскиот пазар), како и за начинот и средствата за остварување на тие планови.

I. ЗАЕДНИЧКИ ЦЕЛИ ВО ПОЛИТИКАТА НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО И ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИТЕ ОСНОВИ ВРЗ КОИ СЕ ЗАСНОВУВА ТАА

Член 2

Заедничките цели во политиката на економските односи со странство се следните:

1) остварување динамичен растеж на вкупната размена со странство кој се заснова врз јакнење на извозните можности на југословенското стопанство при истовремено порешавачко усогласување на увозот со платнобилансните можности;

2) ширење на постојните и развој на нови облици на производствените, трговските, финансиските и другите облици на меѓународната економска соработка;

3) економски рамноправно вклучување во меѓународната поделба на трудот и политика на намалување на дефицитот во економската размена со странство;

4) поусогласена и порационална регионална размена со јакнење на делот на земјите во развој во нашата надворешнотрговска размена;

5) со самоуправни спогодување за организиран настап на меѓународниот финансиски пазар да се обезбеди кредитните односи со странство да се одвиваат на начинот кој ќе придонесе кон натамошното јакнење на кредитниот углед на југословенското стопанство на светскиот финансиски пазар;

6) одржување на степенот на задолженоста во границите кои не ја загрозуваат екстерната ликвидност на земјата;

7) одржување на девизните резерви на нивото кое обезбедува износ на плаќање спрема странство утврден во девизниот биланс на Југославија.

Член 3

Остварување на заедничките цели во политиката на економските односи со странство се заснова врз следните општествено-економски основи:

1) дека односите со странство се составен дел на односите во општествената репродукција, засновани врз самоуправувањето на работниците и врз здружувањето на трудот и средствата;

2) дека основните организации на здружен труд се изворни носители на правата и обврските и основица на сите облици на здружување на трудот и средствата на општествената репродукција и во доменот на економските односи со странство;

3) дека доходот врз основа на девизниот прилив е составен дел на доходот на организацијата на здружен труд;

4) дека девизите, како средства во општествена сопственост, им припаѓаат на основните организации на здружен труд што учествувале во нивното остварување;

5) дека основните и други организации на здружен труд и нивните засадници, републиките и автономните покраини заедно со федерацијата го поднесуваат во рамките на правата и должностите утврдени со уставот, својот дел на одговорноста за платниот и девизниот биланс на земјата и за положбата на Југославија во меѓународните економски односи;

6) дека учеството во меѓународната поделба на трудот се заснова врз рамноправни односи и врз

оптимално користење на природните извори, материјалните ресурси на земјата и домашниот труд и знаења.

II. ОСНОВНИ НАЧЕЛА И КРИТЕРИУМИ ВО ИЗРАБОТКАТА НА ПЛАНОВИТЕ

Член 4

Сите носители на економските односи со странство при изработката на своите планови, во сите фази на планирањето (подготвувањето, донесувањето и остварувањето) ќе се придржуваат кон следните основни начела:

1) единственост на показателите кои се користат во планирањето како според својата содржина (дефиниции на показателите), така и според начинот на утврдувањето и изворите на податоците;

2) едноставност на показателите, т.е. да бидат лесно применливи и сфатливи за широк круг на носители на планирањето;

3) сводност (агрегирање) на показателите која овозможува како синтетичка така и аналитичка обработка на податоците;

4) рационалност која овозможува сакана концизност или проширување на предложените показатели;

5) истовременост на планирањето кое обезбедува истовремено донесување на плановите во предвидените рокови;

6) континуелност на планирањето како потреба на носителите на планирањето за постојано анализирање и усовршување на плановите и програмите на својот развој;

7) перманентно меѓусебно објективно информирање и усогласување како значителен фактор за навремено подготвување и изработка на реални планови;

8) стручна заснованост на анализите и прогнозите за остварување на теконите планови и оцена за наредниот период.

Член 5

Носителите на економските односи со странство во рамките на републиката, односно автономната покраина при донесувањето на своите планови за економските односи со странство ќе се придржуваат кон критериумите од:

1) среднорочниот општествен план на Југославија, општествените планови на републиките и автономните покраини и проекцијата на платниот биланс на Југославија;

2) резолуциите за политиката на остварувањето на општествениот план на Југославија во годината за која се донесуваат плановите и резолуциите за политиката на остварувањето на општествениот план на републиките и автономните покраини во годината за која се донесуваат плановите;

3) проекциите на усогласените материјални биланси на организациите на здружен труд на стопанството и стоконите биланси на надворешнотрговската размена во годината за која се донесуваат плановите, кои појдуваат од можностите на извозот и рационалните потреби од увоз, утврдени во единствената проекција на платниот биланс на Југославија, а со која се утврдува, спроведува и обезбедува реализацијата на програмите за супституција на увозот;

4) договорите на федерацијата, републиките и автономните покраини за насочување на дополнителните странски средства за остварување на договорената политика на развојот и нивна распределба врз републиките и автономните покраини;

5) договорите на републиките и автономните покраини во федерацијата според одделни области од

посебно значење за реализација на договорената политика на вкупниот развој на земјата за кои е предвидено да се склучуваат такви договори;

6) правата на увоз и одлив на девизи по основот на компензација поради забрана или ограничување на извозот, во смисла на член 22 од Законот за девизното работење (во натамошниот текст: Законот);

7) самоуправните спогодби за елементите на основите на плановите што ги склучуваат членовите на заедниците во самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и автономните покраини;

8) самоуправната спогодба за поттикнување и унапредување на економските односи со странство;

9) единствените критериуми за начинот и постапката за остварување на договорениот обем на увозот на стоки и услуги и одливот на девизи;

10) плановите на развојот за среднорочен и долгорочен период на носителите на економските односи со странство;

11) реализацијата на плановите на носителите на економските односи со странство во изминатиот период.

III. СОДРЖИНА НА ПЛАНОВИТЕ

Член 6

Носителите на економските односи со странство ги донесуваат своите планови што се од посебно значење за платниот биланс и девизниот биланс на Југославија и за единството на југословенскиот пазар, а кои мораат да содржат материјални, односно физички токови на размената со странство, и финансиски и девизни токови на таа размена, и тоа:

1) план на извозот и увозот на стоки (според економската намена) и услуги, како и друг нестоковен промет (имајќи ја предвид посебно долгорочната ориентација кон извоз и супституција на увозот);

2) план на приливот и одливот на девизи;

3) план на кредитните односи со странство;

4) валутарна насоченост на приливот и одливот на девизи;

5) регионална насоченост на економските односи со странство;

6) заеднички вложувања;

7) долгорочна производствена соработка со домашни и странски партнери.

Член 7

Плановите на економските односи со странство содржат планиран физички обем на извозот и увозот на стоки и услуги на носителите на планирањето, при што треба посебно да се прикаже извозот и увозот на стоки и услуги остварен по основот на самоуправните спогодби (според член 67 од Законот).

Ако во времето на донесувањето на плановите не се склучени самоуправните спогодби од став 1 на овој член, во плановите треба да се внесат и ефектите на извозот и увозот за кои може реално да се очекува дека ќе бидат реализирани преку склучувањето на тие спогодби во годината за која се донесува планот. Вакапланираните ефекти, треба, по склучувањето на самоуправните спогодби, соодветно да се ревидираат и да се дополнат за да се извршат соодветни измени и во процесот на усогласувањето.

Член 8

Плановите на приливот и одливот на девизите содржат девизен прилив и одлив планиран по основот на извозот и увозот на стоки и услуги (вклучувајќи ги и правата и обврските според самоуправните спогодби од член 67 на Законот).

Плановите на приливот и одливот на девизи ги опфаќаат и динарите што организациите на здружен труд ќе ги остварат со давање определени услуги, односно со продажба на определени стоки на странски лица во земјата и во странство, а кои имаат третман на девизи (чл. 78 и 127 на Законот), плаќањата и приливот по основот на камати, девизниот прилив и одлив по основот на користење и давање кредити и по основот на наплата и плаќање на главница во врска со порано дадените и користените кредити. Овие планови го опфаќаат и правото на увоз и одлив на девизи по основот на компензација поради забрана или ограничување на извозот во смисла на член 22 на Законот.

Член 9

Плановите на кредитните односи со странство ги содржат планираните износи на странските кредити и заеми вкупно и по основните видови на користењето — финансиски, комерцијални и стоковни, по региони, меѓународни финансиски организации и одделни земји — и тоа за користење и отплата на стасаните кредити, како и планираните износи на девизното кредитирање на странство според видовите, намените и роковите за отплата на кредитите.

Член 10

Носителите на планирањето во изработката и донесувањето на плановите мораат да водат сметка во искажувањето на одделни ставки да не го искажуваат делот што е веќе опфатен во плановите на другите организации.

Пред изработката на плановите за наредниот период носителите на планирањето аналитички ја обработуваат реализацијата на плановите во претходниот период во врска со проблематиката на планираниот обем на размената со странство, курсот на динарот, стимулацијата на извозот, царините, компензациите поради забрана или ограничување на извозот, односот на домашните и странските цени, склучување на извозно-увозни работи и сл.

Член 11

Заради еднообразна изработка, и придржувајќи се кон принципот на рационалност и сводност (агрегирање) на плановите, сите носители на планирањето ќе ги искажуваат своите планови според следната шема, која е заснована врз шемата утврдена со Одлуката за методологијата и критериумите за утврдување и методологијата за следење на остварувањето на платнобилансните и девизнобилансните позиции на републиките и автономните покраини во Единствената проекција на платниот и девизниот биланс на Југославија за 1979 и 1980 година:

A. ПЛАН НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

ВКУПНО	Валутарна насоченост	
	Конвертибилно плаќање	Клириншкото плаќање

I. Извоз на стоки и услуги (вклучувајќи го извозот на кредит и според самоуправните спогодби од член 67 на Законот)

1. Извоз на стоки
2. Нестоковни приходи
- 2.1. туризам

2) Клириншкото подрачје го сочинуваат следните земји: СССР, ЧССР, НДР и Албанија.

- 2.2. транспорт
- 2.3. инвестициони работи во странство
- 2.4. друго⁹⁾
Вкупно (1 + 2)

II. Увоз на стоки и услуги

- 1. Увоз на стоки (вклучувајќи и стоки на кредит)
- 1.1. репродукциони материјали
- 1.2. опрема
- 1.3. широка потрошувачка
- 2. Нестоковни расходи
 - 2.1. транспорт
- 2.2. инвестициони работи во странство
- 2.3. друго⁹⁾
Вкупно (1 + 2)
Разлика (I—II)

Во вкупниот извоз на стоки и услуги посебно да се искаже извозот според самоуправните спогодби од член 67 на Законот.

Во вкупниот извоз и увоз на стоки треба посебно да се искаже извозот и увозот на стоки по основот на заеднички вложувања и долгорочна производствена кооперација во странство.

B. ПЛАН НА ПРИЛИВОТ И ОДЛИВОТ НА ДЕВИЗИ

ВКУПНО	Валутарна насоченост	
	Конвертибилно плаќање	Клириншко плаќање

I Девизен прилив и динарски кој се признава како девизен (вклучувајќи и според самоуправните спогодби од член 67 на Законот)

- 1. Девизни наплати по извозот на стоки
- 2. Нестоковен девизен прилив
 - 2.1. девизен прилив од туризмот
 - 2.1.1. девизен прилив за продолжени услуги на странски лица
 - 2.1.2. динарски наплати кои се признаваат како девизен прилив
- 2.2. девизен прилив од транспортни услуги
 - 2.2.1. девизен прилив за продолжени услуги на странски лица

⁹⁾ Оваа позиција ги опфаќа сите други видови услуги, и тоа: осигурување, и реосигурување, застапнички провизии; саеми и изложби; лиценци, патенти, проекти и елаборати; провизии и трошоци по банкарски работи; пакувања за стопански цели; трошоци за издржување на претставничквата на нашите претпријатија во странство; други трошоци по извозот и увозот на стоки; поморски агенции; квалитативна и квантитативна контрола на стоките; шпедитерски услуги; бродспас и др.

- 2.2.2. динарски наплати кои се признаваат како девизен прилив
- 2.3. девизен прилив од инвестициони работи во странство
- 2.4. друг девизен прилив според нестоковен основ
- 3. Приходи во корист на физички и граѓански правни лица
 - 3.1. девизни дознаки и ефективи кои се полагаат на сметките на граѓани и граѓански правни лица
 - 3.2. девизни дознаки исплатени во динари
- 4. Наплатени камати во врска со дадени кредити на странски лица
- 5. Компензација од член 22 на Законот
Вкупно девизен прилив (1 до 5)
- 6. Наплати на име главници во врска по дадени кредити на странски лица
- 7. Ефективно користење на вкупните странски кредити во текот на годината
Вкупен девизен прилив (1 до 7)

II. Девизен одлив

- 1. Девизни плаќања по увозот на стоки:
 - а) увоз на стоки а готовински плаќања
 - б) увоз на стоки на кредит
- 1.1. репродукциони материјали:
 - а) увоз на стоки на готовински плаќања
 - б) увоз на стоки на кредит
- 1.2. Опрема:
 - а) увоз на стоки за готовински плаќања
 - б) увоз на стоки на кредит
- 1.3. Широка потрошувачка
- 2. Нестоковен девизен одлив
 - 2.1. девизен одлив по основ на транспортни услуги
 - 2.2. девизен одлив по основ на инвестициони работи
 - 2.3. друг девизен одлив по нестоковен основ
- 3. Одлив по основ на подигната ефектива од девизните сметки на граѓаните
- 4. Платени камати во врска со користените странски кредити

5. Компензација од член 22 на Законот
Вкупно девизен одлив (1 до 5)
6. Платени отплати на главница во врска со порано користени странски кредити
7. Продажба на стоки на кредит и дадени финансиски кредити на странство
Вкупно девизен одлив (1 до 7)

V. ПЛАН НА КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

ВКУПНО	Валутарна насоченост	
	Конвертибилно плаќање	Клириншко плаќање

I. Странски заеми и кредити

1. Сключени кредити во странство и динамика на користењето по години
 - 1.1. за опрема
 - 1.2. за репродукција
 - 1.3. финансиски
2. Користење на заеми и кредити во планската година
 - 2.1. за увоз на опрема
 - 2.1.1. стоковни
 - 2.1.2. финансиски
 - 2.1.3. комерцијални
 - 2.2. за увоз на суровини и репродукциони материјали
 - 2.2.1. стоковни
 - 2.2.2. финансиски
 - 2.2.3. комерцијални
- 2.3. друго (изведување работи во странство, услуги и сл.)
 - 2.3.1. стоковни
 - 2.3.2. финансиски
 - 2.3.3. комерцијални
3. Отплати по стасани кредити
 - 3.1. отплата на главница
 - 3.2. отплата на камата
4. Состојба на долгот на почетокот и на крајот на планската година и динамика на неговата отплата по години (главница и камати)

Носителите на економските односи со странство во овие планови треба посебно да ја искажат височината на користените заеми и кредити добиени од меѓународни финансиски организации и одделни земји со назначување на давателот на кредитот.

II. Кредити одобрени на странство

1. Одобрени кредити на странство и динамика на давањето по години
 - 1.1. стоковни
 - 1.2. финансиски
2. Дадени кредити на странство во планската година
 - 2.1. стоковни
 - 2.2. финансиски
3. Наплати по дадените кредити
4. Состојба на побарувањето по кредитите и заемите дадени на странство на почетокот и на крајот на планската година и рокови на неговата наплата по години (главница и камати)

Член 12

Шемата од член 11 претставува минимум заеднички показатели според кои сите носители на планирањето во областа на економските односи со странство ги изработуваат и донесуваат своите планови.

Во аналитичко-планските документи на носителите на планирањето квантитативните показатели се искажуваат и во природен израз.

Член 13

Носителите на економските односи со странство, во текот на изработката и донесувањето, своите планови ќе ги искажат вредносно во динари според курсот по кој пресметката ја врши статистиката на надворешната трговија.

IV. ДОНЕСУВАЊЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ

Член 14

Плановите на економските односи со странство на основните и другите организации на здружен труд претставуваат основа на планирањето на сите нивоа.

Плановите се донесуваат на крајот на секоја година за наредната година.

На крајот на секоја година се утврдува извршувањето на плановите и се врши анализа на тоа извршување. Заради подобро анализирање на извршувањето, носителите на планирањето своите основни годишни плански задачи, утврдени во сопствените плански документи, ќе ги разработуваат најмалку на тримесечја и ќе вршат тримесечни анализи.

Член 15

Носителите на планирањето се должни да ги изработуваат и донесуваат, според истите елементи како и годишните планови, плановите на економските односи со странство за среднорочен и долгорочен период.

Член 16

Со самоуправната спогодба за елементите на основите на плановите во републиката, односно автономната покраина членките на самоуправните интересни заедници ги утврдуваат меѓусебните права и обврски во планирањето на економските односи со странство и ги усогласуваат овие планови во заедницата и со планот на економските односи со странство со републиката, односно автономната покраина.

Со спогодбата од став 1 на овој член ќе се утврди начинот на навременото известување на носителите на планирањето за текот на усогласувањето на плановите.

Член 17

Во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство самоуправните интересни заедници на републиките и автономните покраини ги усогласуваат ставовите во постапката за подготвување на плановите на економските односи со странство на републиките и автономните покраини и учествуваат во подготвувањето на проекцијата на платниот биланс на Југославија.

Член 18

Договорот претставува основа за склучување самоуправна спогодба во републиките. Односно автономните покраини за елементите на основите на плановите, кон кој организациите на здружен труд, како носители на планирањето се должни да се придржуваат при изработката и донесувањето на своите планови.

V. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ

Член 19

Сите носители на планирањето се должни редовно да го следат, анализираат и оценуваат остварувањето на своите планови и извршувањето на обврските од самоуправните спогодби, да ги согледуваат можностите за остварување на плановите во наредниот период и да обезбедуваат меѓусебно информирање за остварување на плановите. За таа цел се донесуваат програми за остварување на плановите кои содржат особено: неопходни мерки и акции за остварување на обврските што произлегуваат од плановите и склучените самоуправни спогодби.

Програмата на мерките и акциите од став 1 на овој член задолжително содржи: краток опис на задачите — мерки; носителите на работата; рамки и начин на соработка врз подготвувањето на мерките, односно вршењето на задачите, како и динамика и рокови за извршувањето на работата.

Член 20

Ако во текот на остварувањето на плановите на носителите на планирањето дојде до суштествени отстапувања од утврдените заеднички интереси, цели и задачи и со тоа биде доведено во прашање извршувањето на обврските спрема другите носители на планирањето преземени со самоуправните спогодби и договори за основите на нивните или заедничките планови или настапат околности кои бараат преземање посебни мерки за остварување на плановите, таквите мерки ќе се предвидат во самоуправните спогодби во рамките на самоуправните интересни заедници на републиките и автономните покраини.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Секој учесник на договорот може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата кои се предмет на Договорот, како и за негова измена и дополнување.

Член 22

Договорот се смета дека е склучен кога ќе го потпишат овластените претставници на самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и автономните покраини во рамките на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, а влегува

во сила кога ќе го потврди Собранието на Интересната заедница на Југославија.

Член 23

Договорот ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

22 декември 1978 година
Белград

За Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на СР Босна и Херцеговина,

Менсур Смајловиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на СР Хрватска,

Јуре Размилиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на СР Словенија,

Антон Слаперник, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на САП Косово,

Нешет Жуби, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на СР Црна Гора,

Томаш Павличкиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на СР Македонија,

Морис Шами, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на СР Србија (без автономните покраини),

Сретен Цвиовиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на САП Војводина,

Здравко Мутиќ, с. р.

За Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство,
Мухамед Хациќ, с. р.

88.

Заради заедничко учество во утврдувањето и спроведувањето на единствената политика, усогласувањето на развојот и остварување на меѓурегионалната и покраинската соработка во областа на предучилишното и основното образование и воспитување, а врз основа на член 56 став 2 од Уставот на СФРЈ, и чл. 586 и 593 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/76), овластените органи на Сојузот на самоуправните интересни заедници за основно образование и воспитување на СР Босна и Херцеговина, на Републиката самоуправна интересна заедница за основно образование и воспитување на СР Црна Гора, на Републиката самоуправна интересна заедница за одгој и основно образование на СР Хрватска, на Покраинската самоуправна интересна заедница за образование и воспитување на САП Косово, на Републиката самоуправна интересна заедница за основно образование на СР Македонија, на Изображевалба скупност на Словенија, на Републиката заедница за основно образование на СР Србија и на Самоуправната интересна заедница за општо образование на Војводина (во натамошниот текст: републиките и покраинските заедници, односно сојузи), склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ И ПОКРАИНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ОДНОСНО СОЈУЗИ ВО СОЈУЗ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа самоуправна спогодба се утврдуваат целите и задачите, органите, начинот на соработката и другите самоуправни односи на републичките и покраинските заедници, односно сојузи здру-

жени во Сојузот на самоуправните интересни заедници за основно образование и воспитување на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: Сојузот на заедниците на Југославија).

Член 2

Седиштето на Сојузот на заедниците на Југославија се менува секои шест месеци, сметајќи од првата (конституирачка) седница на Собранието на Сојузот на заедниците на Југославија и се наоѓа во седиштето на социјалистичката република односно социјалистичката автономна покраина според редоследот на учесниците во преамбулата на самоуправната спогодба.

Член 3

Сојузот на заедниците на Југославија го претставува претседателот на Собранието на републичката или покраинската заедница на чие подрачје се наоѓа седиштето на Сојузот на заедниците на Југославија.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 4

Целите и задачите на Сојузот на заедниците на Југославија се:

1) остварување на соработката помеѓу републичките и покраинските заедници, односно сојузи на развивање на самоуправно интересно организирање во областа на основното образование и воспитување и на остварување на уставниот принцип за слободна размена на трудот во основното образование и воспитување;

2) обезбедување размена на искуства во остварувањето на делегатскиот систем во областа на основното образование и воспитување и соработка со соодветните органи и организации заради натамошно унапредување на непосредното одлучување;

3) организирање размена на мислења и искуства заради изедначување на условите за стекнување и распоредување на доходот и распределба на личните доходи според трудот и врз основа на резултатите на трудот во областа на основното образование и воспитување;

4) развивање соработка со надлежните органи на федерацијата, републиките и автономните покраини, општествено-политичките заедници, организациите и организациите и стручните институции во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

5) договарање за содржината и интензитетот на преобразување на воспитувањето и образованието зависно од остварувањето на општествено-економските промени во здружениот труд и во системот на општествено-политичките односи, како и во материјалното развивање и јакнење на основното школство (слободна размена на трудот, цена на образованието, педагошки стандарди, материјален статус на работниците вработени во работните организации за предучилишно и основно образование и воспитување итн.);

6) договарање за методологијата на планирањето и следењето на реализацијата на плановите како основна претпоставка за слободна размена на трудот;

7) развивање на соработка и поведување на општествено договарање и самоуправно спогодување во врска со изедначување на наставните планови и програми и заедничко издавање на учебници, посебно на јазиците на народностите;

8) договарање за единствен информационо-документационен систем во областа на основното образование и воспитување;

9) развивање на меѓурејубличка и покраинска соработка на планот на основното образование на возрасни и на основното образование на работници и деца од наши работници привремено вработени во странство;

10) размена на искуства во врска со школувањето на деца полпечени во психофизичкиот развој;

11) договарање за соработка со други заедници и сојузи во федерацијата, републиките и автономните покраини;

12) договарање за користење на меѓународната педагошка наука и практика во развивањето на меѓународната размена и соработката врз планот на основното воспитување и образование, особено со неврзаните земји и со земјите во развој;

13) договарање за натамошните патишта на социјалистичкото самоуправно преобразување на основното образование и воспитување врз основите на марксизмот, придобивките на нашата револуција, современата социјалистичка самоуправна практика, братството, единството, рамноправноста и социјалистичкото заедништво на сите наши народи и народности, југословенскиот патриотизам и пролетерскиот интернационализам;

14) развивање на дејноста врз подготвување на млади генерации за општонародната одбрана и општествената самозаштита;

15) вршење и други работи и задачи од заеднички интерес за учесниците на Спогодбата врз основите на уставите, законите, општествените договори и оваа самоуправна спогодба.

III. ОРГАНИ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

а) Собрание на Сојузот на заедниците на Југославија

Член 5

Самоуправен орган на Сојузот на заедниците на Југославија е Собранието.

Собранието на Сојузот на заедниците на Југославија го сочинуваат делегациите на Собранијата на републичките и покраинските заедници, односно сојузи за основно образование и воспитување.

Во Собранието на Сојузот на заедниците на Југославија секоја републичка и покраинска заедница, односно сојуз за основно образование и воспитување делегира делегација од 3 до 5 делегати, на начинот и според постапката што се утврдени со самоуправните општи акти на учесниците на Спогодбата.

Член 6

Верификување на мандатите се врши врз основа на уверенија што на членовите на делегациите им ги издаваат Собранијата на републичките, односно покраинските заедници, односно сојузи.

Член 7

Собранието на Сојузот на заедниците на Југославија работи во седници.

Работата на Собранието на Сојузот на заедниците на Југославија се засновува врз принципот на усогласеност на ставовите на делегациите.

Ставовите и договорите постигнати во Собранието на Сојузот на заедниците на Југославија служат како препораки за донесување одлуки во Собранијата на републичките и покраинските заедници, односно сојузи.

Член 8

Седниците на Собранието на Сојузот на заедниците на Југославија се одржуваат според програмата на работата на Собранието или врз основа на договорите на делегациите, а најмалку еднаш во шест месеци.

Член 9

Седницата на Собранието на Сојузот на заедниците на Југославија ја свикнува и со нејзината работа раководи претседателот на Собранието на републичката или покраинската заедница односно сојуз на чие подрачје се наоѓа седиштето на Сојузот на заедниците на Југославија.

Член 10

На седници на Собранието на Сојузот на заедниците на Југославија се повикуваат претставници на општествено-политичките заедници и организации на федерацијата и републиката, односно автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на Сојузот на заедниците на Југославија.

Член 11

Собранието работи на остварување на целите и задачите на Сојузот на заедниците на Југославија, донесува годишна програма за работата, основа комисији и други работни тела, донесува деловник за свсјата работа и врши други работи и задачи од заеднички интерес за учесниците на Спогодбата.

б) Стручен колегиум на Сојузот на заедниците на Југославија

Член 12

За подготвување на седниците на Собранието и за вршење на други стручни работи на Сојузот на заедниците на Југославија се формира Стручен колегиум.

Стручниот колегиум го сочинуваат секретариите на републичките и покраинските заедници, односно сојузи за основно образование и воспитување.

Член 13

Со работата на Стручниот колегиум раководи секретарот на републичката, односно покраинската заедница, односно сојуз на чие подрачје се наоѓа седиштето на Сојузот на заедниците на Југославија.

в) Комисији и други работни тела

Член 14

За извршување на посебни работи и задачи Собранието на Сојузот на заедниците на Југославија може да формира комисији и други работни тела.

Составот, начинот на изборот и задачите на работните тела се утврдуваат со одлуката за нивното основање.

IV. СОРАБОТКА НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА СО ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ

Член 15

Сојузот на заедниците на Југославија соработува со општествено-политичките организации на ниво на федерацијата заради усогласување на ставовите и спроведување на политиката во областа на основното образование и воспитување.

V. АДМИНИСТРАТИВНО-СТРУЧНИ РАБОТИ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 16

Административно-стручните работи на Сојузот на заедниците на Југославија за определен временски период ги вршат работниците на работната заедница што врши работи за републичката односно покраинската заедница, односно сојуз на чие подрачје е седиштето на Сојузот на заедниците на Југославија.

Член 17

Секоја републичка и покраинска заедница, односно сојуз за основно образование и воспитување ги поднесува трошоците за учествување на своите делегации во работата на Собранието на Сојузот на заедниците на Југославија и на неговите органи.

Трошоците на одржувањето на седниците на Собранието на Сојузот на заедниците на Југославија и на неговите органи ги поднесува републичката, односно покраинската заедница што е домаќин на заседанието.

Другите трошоци, што ќе настанат со заедничката работа на републичките и покраинските заедници односно сојузи за основно образование и воспитување ги поднесуваат учесниците на Спогодбата договорно.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18

Собранието на Сојузот на заедниците на Југославија ќе се конституира најдоцна до 31 декември 1978 година.

Член 19

Собранието на Сојузот на заедниците на Југославија ќе донесе деловник и годишна програма за работата на првата (конституирачка) седница.

Член 20

Оваа самоуправни спогодба се смета како склучена кога во идентичен текст ќе ја усвојат Собранијата на републичките и покраинските заедници, односно сојузи за основно образование и воспитување и на основачката седница на Собранието на Сојузот на заедниците на Југославија ќе ја потпишат нивните овластени претставници.

Член 21

Оваа самоуправни спогодба ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

21 декември 1978 година

Сараево

За Сојузот на СИЗ за основно образование и воспитување на СР Босна и Херцеговина
претседател на Собранието,
Мирослав Крехиќ, с. р.

За Републиката СИЗ за основно образование и воспитување на СР Црна Гора
претседател на Собранието,
Бранко Дубак, с. р.

За Републиката СИЗ за одгој и основно образование на СР Хрватска
претседател на Собранието,
Андрија Бони, с. р.

За Покраинската СИЗ за образование и воспитување на САП Косово
претседател на Собранието,
Али Укмата, с. р.

За Републиката СИЗ за основно образование на СР Македонија
претседател на Собранието,
Марија Закоска, с. р.

За Изобразевална скупност на СР Словенија
за претседателот на Собранието,
Ана Годник, с. р.

За Републиката заедница за основно образование и воспитување на СР Србија
претседател на Собранието,
Александар Гокиќ, с. р.

За СИЗ за општо образование на Војводина
претседател на Собранието,
Александар Радуловиќ, с. р.

89.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ФОЛИИ ЗА МЛЕКО

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 16 јуни 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за фолии за млеко, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени при постојните услови на продажбата, до 7%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3639 од 24 јануари 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Панонија“ — Суботица, „Полипласт“ — Шибеник“, „Меѓумурјелет“ — Чаковец и „Вутекс“ — Оџак.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

90.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАЛЦИУМ КАРБИД

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 24 мај 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за калциум карбид, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени при постојните услови на продажбата, до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2730 од 24 јануари 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Товарна Душиќа“ — Руше.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 4 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

91.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СМЕКНУВАЧИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 18 септември 1978

година склучила и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за смекнувачи, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени при постојните услови на продажбата така што нависоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1) јувинол — 74 | 16.50 дин/kg |
| 2) иплавол ON | 16.50 дин/kg |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 5062 од 24 јануари 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Југовинил“ — Камтел Сукурац и „Иплас“ — Копер.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 12 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

92.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАНИ САНИТАРНИ И ЕМАЈЛИРАНИ ПРОИЗВОДИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 27 септември 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за леани санитарни и емајлирани производи, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 11%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5030 од 26 јануари 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: СОУР Осјечка левачница жељеза и творница стројева, РО творница леваних капа „Бријест“ — Осиек и „Гуча“ индустријски комбинат — Гуча.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 32 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за Царинската тарифа, објавен во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 27/78, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

1. Во Глава 29 — Органски хемиски производи — во тар. број 29.45/1 наместо зборот: „Кетони“ треба да стои зборот: „Кетени“.

2. Во Глава 34 — Сапуни; органски површински активни материи; средства за перење, препарати за подмачкување; вештачки восоци; подготвени восоци; препарати за мазнење и чистење; свеќи и слични производи; пасти за моделирање и „забарски восоци“ — во Забелешката — во точка 4 под 3) наместо зборовите: „на восоци“ треба да стојат зборовите: „со восоклива“.

3. Во Глава 37 — Производи за фотографски и кинематографски цели — во тар. број 37.05/2a-1 по зборовите: „научен“ треба да стојат зборовите: „и стручен“.

4. Во Глава 42 — Производи од кожа; седларски и сарачки производи; предмети за патување; рачни торби и слични контејнери; производи од животински црева (освен катгут) — во Забелешката — во точка 1 под 10) наместо зборот: „(бланкс)“ треба да стои зборот: „(blanks)“.

5. Во Глава 56 — Синтетички и вештачки влакна (сечени) — во тар. број 56.05/1 по зборот: „повеќе“ треба да стои зборот: „сечени“.

6. Во Оддел XVII — Возила, воздухоплови и нивни делови: пловила и придружна транспортна опрема — во Забелешката — во точка 2 под 2) наместо зборот: „забелешката“ треба да стои зборот: „забелешките“.

7. Во Глава 87* — Возила и нивни делови, освен железнички и трамвајски шински возила — во тар. број 87.07/1 наместо зборот: „подвижни“ треба да стои зборот: „движени“.

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 22 јануари 1979 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за службата во вооружените сили (Пречистен текст) објавен во „Службен лист на СФРЈ“ бр. 32/78, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБАТА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ

(Пречистен текст)

1. Во член 181 наместо бројот: „167“ треба да стои бројот: „168“.

2. Во член 452 став 2, во третиот и четвртиот ред, наместо зборовите: „од дежурство“ треба да стојат зборовите: „од должноста“.

3. Во член 516, во првиот ред, наместо зборовите: „509 и 513“ треба да стојат зборовите: „512 и 515“.

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 25 јануари 1979 година.

У К А З И

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МОЗАМБИК И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МОЗАМБИК

I

Се отповикува

Гаврило Вучиниќ, од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Мозамбик.

II

Се назначува

Жељко Јеглич, советник на сојузниот секретар за надворешни работи за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Мозамбик.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 1

5 јануари 1979 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ

За помошник-сојузен секретар за информации

се назначува Мирко Мариновиќ, досегашен помошник-сојузен секретар за информации.

Е. п. бр. 27

16 јануари 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ

За помошник-сојузен секретар за информации се назначува Анте Чудина, досегашен помошник-сојузен секретар за информации.

Е. п. бр. 28

16 јануари 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ

За советник на сојузниот секретар за информации се назначува Љубомир Кнежевиќ, раководител на групата за анализа на домашните средства за информирање во Сојузниот секретаријат за информации.

Е. п. бр. 29

16 јануари 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Куленовиќ Хусеина Есад, Мандрапа Јована Вељко, Машиновиќ Ибрахима Мехмедалија, Миловановиќ Витомира Верољуб;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

Дакиќ Тодора Петар, Миловановиќ-Бошњак Душана Илинџа;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Булатовиќ Вукосава Светозар, Ерак Петра Божо, Голубовиќ Тривка Драго, Јелечановиќ Мустафе Фуад, Мариќ Јозе Андрија, Маркиќ Стјепана Војислав, Митровиќ Митра Драгољуб, Омуквиќ Мухарема Смајо, Пећанац Симе Никола, Поповиќ Радована Анђелко, Родиќ Миле Мирко, Родиќ-Јовичиќ Стеве Роса, Симиќ Симеуна Љубомир, Турчинхоџиќ Атифа Елмаз;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
ВЕНЕЦ

Стругар Станка Стево;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Андриќ-Овадија Елијаса Перла, Божиќ Душана Мирослав, Цицовиќ Ристе Недељко, Чејван Хивзе Емин, Ђоровиќ Момчила Зоран, Диздар Мехмедалија Бекир, Фаџан Асима Евер, Фрциќ Суље Идриз, Галиќ Васе Мирко, Гозиќ Бахте Омер, Хускиќ Ибре Ајка, Јанчиќ Илије Мирослав, Јанковиќ Јована Перо, Јовичиќ Славка Велика, Каравдиќ Авде Златан, Марковиќ Душана Миља, Михајловиќ Јована Небојша, Нуниќ Мехмеда Мустафа, Перван Тонка Ватрослав, Ракиќ-Павлиќ Лазара Вера, Сарачевиќ Халила Абдулах, Савановиќ-Букиќ Тривуна Милица, Смаиловиќ Реџе Авдо, Сврдлин Томе Буро, Шкарица Гргура Дубравка, Шурбат Илије д-р Гојко, Шурбат Илије д-р Ранко, Топиќ Тодора Милош, Велагиќ Мехмеда Ибрахим;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Антиќ Спасоја Алекса, Бањалучкиќ Хусеина Решид, Благојевиќ Милана Раде, Бркиќ Стеве Мане, Букваревиќ Ахмеда Фарук, Бушатлиќ Идриза Теуфик, Целец-Јовриќ Стефана Лојзика, Цуџиќ Рајка Слободан, Цвијановиќ Јанка Божица, Чичиќ Марка Јурко, Чолиќ Бошка Чедомир, Чолиќ Беџира Дерво, Ѓишиќ Мухамеда Зија, Ѓорковиќ Петра Стјепан, Дакиќ Мишка Рајко, Дебељак Раде Живко, Димиќ Миле Перо, Дмитривиќ Васе Стеван, Дружиќ Мујаге Мухамед, Дурмишевиќ Авдије Расим, Џабиќ Мехмеда Бисера, Џаферовиќ Хасана Абдулах, Ѓедовиќ Шпире Божидар, Ѓого Крсте Спасо, Глувајиќ Николе Буро, Гојиќ Петра Зорка, Гушиќ Хусе Ахмо, Гутиќ Петра Петар, Хрисафовиќ Светислава Момир, Хумењук Ђорѓа Јово, Имамовиќ Расима Сакиб, Јеличиќ-Станивуковиќ Милоша Милка, Јовановиќ Митра Ристо, Кадриќ Суљаге Салко, Каљанац Емина Сафет, Косо Мустафе Ахмед, Ковачевиќ Стојана Богољуб, Ковачевиќ Хасана Махмут, Кристиќ Нике Иво, Кристиќ Пава Мијо, Кујовиќ-Крговиќ Радоја Душанка, Кушмиќ Мехмеда Мехмед, Лакићевиќ-Михаиловиќ Милосава Мирка, Лалиќ Салиха Ибрахим, Липовац Хусеина Мехмед, Лошиќ Мустафе Рамиз, Јовриќ Илије Ивац, Лозиќ Рагиба Хусеин, Мајсторовиќ Љупка Раде, Марениќ Блажа Јосип, Мичиќ Недељка Игњат, Мишиќ Симе Чедо, Микеровиќ Милана Саво, Милаковиќ Раде Драгомир, Муфтиќ Хасана Хусеин, Нуниќ Рамиза Фадил, Његуш Милана Ристо, Пецељ Данила Десимир, Пекуша Мехмеда Суад, Пеоле Ристе Илија, Петровиќ Миладина Владислав, Поробиќ Мује Омер, Прпа Јове Војислав, Салчиновиќ Мује Едхем, Савиќ Илије Радослав, Сивачки Златомира Милорад, Скоко Ђорѓа Радван, Слипац Мухарема Изет, Суљиќ Смајла Хазим, Шехиќ Хусеина Садик, Шевиќ-Пантиќ Петра Олга, Тодоровиќ Николе Блажо, Тулиќ Јусуфа Шемсо, Вајрача Мехмеда Теуфик, Вељковиќ Милана Срђа, Видовиќ Пеје Маријан, Војкиќ Ивана Никола, Волаш Нике Чедо, Воркапиќ Миле Остоја, Вранчиќ Ђурађа Коста, Вујевиќ Ристе Радван, Вујисиќ Радула Љубо, Вукасовиќ Фрање Љубо, Вулиќ Томе Јосипа, Зубак Ивана Мијат;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Грумич Ранка Бранко, Лукић Панте Страхиња, Поповић Гојка Томислав, Симовић Марка Саво, Синанагић Хусе Садик, Стојановић Теодора Васкрсија, Стојнић Мирка Милош;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бурић Анте Антун, Фазлић Хасана Месуд, Рибич Ибре Хаџим, Смајкић Ахмеда Сафет, Тешић Андрије Саво, Вуковић Божо Ненад;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бешић Ахмета Мустафа, Бушић Фрање Никола, Тук Милутина Драгољуб, Филиповић Ђерима Фадил, Гујић Кадрије Суад, Гуслов Пере Владе, Јовановић Драгомира Томо, Лапонда Ивана Матија, Марковић Новице Милорад, Радак Луке Јанко. Тадић Митра Миле, Тољагић Душана Владо, Вујнић Симе Бојан, Зјајо Хасана Вахида;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Бијелић Фрање Никола, Четојевић Душана Светислав, Ганибеговић Меке Абаз;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Болф Јосипа Фрањо, Болф-Пребег Матије Марија, Мајнарић Јосипа Јосип, Мајнарић-Андлар Петра Слава;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Болф-Ценчић Виктор Катица, Куречић Ивана Стјепан, Шнајдар Михе Матија, Томац Јосипа Јосип, Жагар Блажа Вјенцеслав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Артуковић Ивана Милан, Барбаронза Шиме Словен, Цуцулић-Рашки Јосипа Марија, Филипо-

вић-Кезеле Ивана Блаженка, Гашпарац Ивана Марија, Карић Љубомира Душан, Кезеле Грге Стјепан, Ленац Ивана Миливој, Мајнарић-Корица Милана Анка, Рачки Јакова Стјепан, Жагар-Шнајдар Јосипа Аница, Жагар-Чича Тодора Софија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Барић Јосипа Марија, Болф-Мајнарић Ивана Антонија, Добријевић Владимира Тодор, Галић Ивана Славко, Гашпарац Матије Матија, Хорват Максимилијана Виктор, Јаковљевић Љубомира Мирослав, Кородија-Бастаја Мане Анка, Кожар Антона Антон, Лимпић Антона Дарко, Мајнарић Станка Звонко, Новачан Ивана Јосип, Павичић Јуре Матија, Петрановић Матије Ервин, Петрановић Матије Матија, Петричек-Пинтеровић Љубице Власта, Плеше Јураја Драгутин, Радетић-Рачки Јакова Драгица, Рихтар Николе Никола, Штибил-Гргурић Јосипа Анка, Томац Карла Драгутин, Волф Јосипа Вилко, Жагар-Дамјанов Дује Јелица;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Гргурић Ангуна Антун, Круљић Ивана Живко;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Гашпарац Матије Иван, Голик-Чоп Ивана Милка, Кларић-Краљић Љуба, Клепац-Црнковић Јосипа Анђела, Лисац Матије-Албина, Мајнарић-Бришки Грге Катица, Мајнарић-Жагар Бартола Марија, Ожанић-Павер Драгица, Плеше Антона Иван, Плеше Ивана Вјекослав, Путрих-Жагар Марка Аница, Шкопин-Петрановић Марка Ивка, Вуковић Рудолфа Бланка;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Булва Ивана Паулина, Гргурић Јосипа Антун, Ковачевић Антона Виктор, Лацковић Ивана Филип, Ликер Фрање Франкица Лопатић-Леган-Шинтић Николе Паула, Манце Јакова Едуард, Мерле Драгутина Михајло, Спудић Николе Никола, Станчарић-Чошић Јосипа Цвијета, Свеншек Валентина Станко, Шибеник Андрије Милан, Штефанчић Роберта Невенка;

— за заслуги и постигнати успеси на општона-
родната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Кватерник Антона Крешимир;

Од СР Словенија

— за покажана лична храброст во борбата
против непријателот за ослободување на зем-
јата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Добравец Жоже Павел, Планиншек Јакоба Ја-
коб;

— за особени заслуги и постигнати успеси во
работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Калич Антона Франц, Раздевшек Ивана Иван,
Штеблај Франца Максимиљан;

— за заслуги на полето на јавната дејност со
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Голобич Жоже Тоне, Јанеж Алојза Славко, Ми-
кулич Јанеза Јанез, Поточар Франца Жоже, Стањко
Франца Франц;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Анжур-Гриљ Жоже Ангелца, Бакотич-Берлот
Франца Станка, Церар-Мочник Јанеза Људмила,
Цветежар-Томшич Жоже Даница, Добравец Жоже
Павел, Долиншек-Кенда Франца Дора, Јелникар-
-Кос Ивана Антонија, Колман-Урбанчич Јанеза
Франчишка, Конрад Франца Жоже, Кович Жоже
Мартина, Крхликар-Кнапич Жоже Доминика, Крх-
ликар-Петерка Андреја Људмила, Куковица Пе-
тера Игнац, Куковица-Рајшек Антона Ивана, Лан-
гус Жоже Штефан, Лесар Левтека Павла, Малнар
Жоже, Млакар-Церар Алојза Алојзија, Мохорич-
-Турк Марија, Мунда Андреја Станко, Орехек
Франца Цита, Острез Павела Павла, Ожболт Жа-
гар Марија, Павлич-Скочир Алојза Славица, Пе-
ник-Шкарја Франца Жожефа, Петек Матије Франц,
Пољед-Колеша Франца Франчишка, Полак-Заврл
Јурија Вера, Разпотник Јанеза Јанез, Ремих Ду-
шана Мирко, Рупник Карел, Смркољ-Грошчел Жо-

жефа Жожефа, Смркољ-Крашовец Жоже Марија,
Штрубел-Јанчар Франца Ивана, Штрус Антона
Алојз, Урбас Карела Леон, Зацхерл Франца Минка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Церар-Језерник Антона Данијела, Челхар Ива-
на Иван, Дулмин Ивана Иван, Финк Жоже Жоже,
Година Жоже Емил, Гомизел Хенрика Хенрик, Гос-
течник-Стрмчник Марија Марија, Хојан Антона
Татјана, Краљ Антона Антон, Кугонич-Делопст
Ферда Мара, Кумер-Миклавжина Мартина Емица,
Лајлар-Жак Карла Матилда, Михелич-Мурко Мак-
са Ангела, Михев-Шулер Симона Жожефа, Миклав-
чич Феликса Франц, Мрмоља-Грегориц Јанка Сил-
вестра, Потeko Ивана Штефан, Ренчел Алберта
Франц, Савинек-Вошнер Франца Фрања, Совдат-
-Пугел Ангеле Иванка, Шалеј Јакоба Жоже, Уплаз-
ник Матевжа Антон, Уранкар Андреја Андреј,
Жагар Петра Антон;

— за заслуги во развивањето и реализирањето
на концепцијата на општонародната одбрана и за
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и
борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Кос Ивана Иван, Новак Јанеза Венчеслав;

— за покажана храброст во борбата против не-
пријателот за ослободување на земјата

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Ремих Душана Мирко, Урбас Карела Леон;

— за покажана храброст и пожртвуваност во
спасување на животите на падобранци

Банфи Мирка Штефан, Шафарич Владимира
Јанез;

— за залагање во социјалистичката изградба на
земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Боришек Жоже Фани, Бродар Франца Флорјан,
Buchmeister-Прегл Франца Марија, Церар Јернеја
Стане, Цимерман-Концилја Франца Веровика, Ја-
кош-Ровшек Јанеза Марија, Јерин Франца Тончка,
Кодерман-Боришек Жоже Антонија, Копушар Ивана
Рихард, Кович Франца Цирил, Махковец-Хвала
Антон Франчишка, Михелчич-Штрус Антона Ан-
гела, Омерзу Михаела Бранко, Петек Фердинанда
Иван, Прашникар-Томшич Павела Павла, Ремец-
Должан Алојза Албина, Семец-Церар Алојза Ан-
гела, Сеница Жожефа Франц, Шулигој-Разпотник
Јанеза Ана, Видович Јакоба Силвестер, Вук-Бајде
Антон Минка, Зајц-Конциља Франца Терезија;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Штраус-Гоља Јожефа Људмила, Зупан-Анцић Марија Људмила;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Оберстар Драгота Иван;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ђурчић Марка Велизар, Јаковљевић Живка Јанаћко, Петковић Драгољуба Мирослав, Ракиќ-Тодоровић Ђуре Радмила, Суботић Средоје Драгољуб, Вукиќ Глигорија Драгиша, Здравковић Стојана Десимир, Живковић Душана Милован;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Хорват Василија Радосија, Кривокућа-Јанковић Живана Божидарка, Лончар-Маричић Дане Марија;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Антиќ Александра Драгољуб, Ђоковиќ Раде Миломир, Ђорговиќ Хранислава Милорад, Маричиќ Илије Радован, Милосављевиќ Будимира Драгољуб, Милосављевиќ Драгољуба Мирослава, Миодраговиќ-Варјачиќ Војислава Здравка, Нешиќ Аритона Милан, Нешковиќ Драгића Жарко, Павловиќ Живо-рада Живота, Пешиќ Градимира Миливоје, Пешиќ-Хаџи Косте Вера, Поткоњак-Орловиќ Александра Милена, Вујосевиќ Мила Лука, Вукомановиќ Вукомана Милован, Вулићевиќ Младена Милош;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бисениќ Здравка Душан, Јовановиќ Радомира Јован, Мајсторовиќ Миленка Радослав, Војиновиќ Гвоздена Марко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ђелошевиќ Павла Владета, Јовановиќ Владана Бранка, Јовановиќ-Недиќ Жике Николија, Миодраговиќ-Бокан Саве Анђа, Николиќ Радисава Драгиша, Обрадовиќ Радосава Тадија, Пантовиќ-Давидовиќ Будимира Надежда, Раичиќ-Баџос Стевана Ружица, Славиковиќ-Докмановиќ Милана Марија, Тодоровиќ Војислава Боривоје;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Анисејевиќ Димитрија Драгомир, Антиќ Крсти-воја Младен, Арсиќ Бошка Милован, Белиќ Огњена Данило, Биорчевиќ Драгана Миломир, Борисављевиќ Вучете Малиша, Царевиќ Радомира Милинко, Цветковиќ Реље Љубинка, Чолиќ Радише Миомир, Ѓирић Вељка Драгослав, Ѓосиќ-Четојевиќ Сава Перса, Ѓурчиќ Радоице Милун, Димитријевиќ Александра Благоје, Ѓокиќ Војислава Драгољуб, Ѓоѓевиќ Станоја Милисав, Ерац Александра Миломир, Филиповиќ Миливоја Милорад, Филиповиќ Душана Миодраг, Илиќ Станимира Светозар, Ивковиќ Младена Станојло, Јаневски Илије Михајло, Јеремиќ-Марковиќ Драгомира Надежда, Јеревиќ-Богосављевиќ Божидара Љубинка, Јовановиќ Милена Боривоје, Јовановиќ Милана Петар, Јовиќ Душана Милисав, Казаковиќ Ѓурђа Мирослав, Кењало Стевана Александар, Којиќ Милована Властимир, Крупеж Раденка Мирко, Лазовиќ Ѓорѓа Драгољуб, Лончариќ-Ковачевиќ Михаила Стојанка, Луковиќ-Велковиќ Богољуба Лепосава, Маленовиќ Стојадина Милован, Марковиќ Јездимира Ѓорѓе, Марковиќ Ѓуре Ѓура, Масиќ Милутина Љубисав, Матејиќ Николе Милорад, Матијевиќ Миломира Милан, Миладиновиќ Милана Благоје, Милановиќ Живка Драгољуб, Милосављевиќ Драгутина Наталија, Миловановиќ Миливоја Милан, Миновиќ Јордана Љубиша, Митиќ Илије Трајко, Митровиќ Цветка Младен, Миздраковиќ Драгољуба Радисав, Младеновиќ Миодрага Драгослав, Огњановиќ Миладина Драгутин, Остојиќ Милутина Симо, Пашиќ Душана Милутин, Павловиќ Миодрага Милосав, Перовиќ Јездимира Живота, Поскурица Среќка Драгослав, Радивојевиќ Милуна Гојко, Радојевиќ Ѓорѓа Драгомир, Радоњиќ-Урошевиќ Радована Јелена, Радоњиќ Велислава Милорад, Ракиќ-Јевтиќ Антоније Снежана, Ранковиќ-Димиќ Милосава Душица, Рагајан Драгише Предраг, Росиќ Богољуба Бранко, Савковиќ Витомира Љубомир, Симиќ Николе Горјанка, Симиќ Станимира, Обрен, Спасиќ Цветка Ѓура, Среќковиќ Миодрага Јован, Станимировиќ Миљка Радомир, Станковиќ Јанче Видосав, Стевановиќ Сретена Бранко, Стојановиќ Мирка Чедомир, Шимећак Савића Ковиљка, Штављанин Миливоја Томислав, Тапасејевиќ Аксентија Василије, Томиќ Станоја Миливоје, Умељиќ Миливоја Драган, Урошевиќ Радивоја Славољуб, Васиќ Војислава Емилија; Васовиќ Глише Раденко, Вавиќ Александра Жарко, Великинац Ристе Станимир, Враниќ Миодрага Првослав, Вучковиќ Стојана Александар, Зиндовиќ Петра Радојица, Златиќ-Аксентијевиќ Петра Олга, Живановиќ Братислава Мирослав, Живановиќ Живојина Жарко;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бојковиќ-Радаковиќ Јована Драгица, Лешевиќ Драгана Милорад, Луковиќ Ниџифора Драгић, Николиќ Душана Радоје, Петронијевиќ Маринка Велитар, Стефановиќ Станише Верољуб;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Анѓелковиќ Станимира Стојан, Антиќ Станимира Бранко, Антиќ Стојана Томислав, Асановиќ Хазира Рамадан, Бекташевиќ Ашима Станиша, Борјановиќ Љубише Горица, Бубања Саве Машан, Ѓириќ Боровоја Драгољуб, Десница Павла Мирко, Филиповиќ Васиљка Брачко, Голубовиќ Милорада Драган, Илиќ Боровоја Бранислав, Јакшиќ Миладина Светозар, Јањиќ Славка Љубомир, Јокиќ Мишоша Живорад, Јовановиќ Владимира Славко, Јовиќ Стојана Предраг, Ковачевиќ Владана Милан, Маравиќ Миле Милорад, Мариќ Мирослава Драгослав, Матовиќ Илије Милун, Миловановиќ Јефтимја Добривоје, Миловановиќ Слободана Милена, Миловановиќ Витомира Никола, Мишовиќ Радомира Душан, Николиќ Станка Миодраг, Обрадовиќ Војина Милош, Остојиќ Милована Марко, Пешиќ Јована Благоје, Пешиќ Јована Раде, Радовановиќ Живадина Томислав, Радун Војана Чедомир, Спасиќ Арсе Ивко, Спасовиќ-Раиќиќ Стојана Бранка, Стаменковиќ Сенте Радосав, Станковиќ Зафира Гојко, Стевановиќ Петра Живојин, Стојановиќ Ристевиќ Петра Јаворка, Стојановиќ Драгутина Радомир, Стојилковиќ Спирилона Бошко, Стојилковиќ Мирка Станимир, Стошиќ Јордана Светислав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Бандовиќ Вукајла Милорад, Јеротијевиќ Милисав Драган, Јовановиќ Душана Радомир, Панѓиќ Слободана Стојан, Радовановиќ Милутина Драгомир, Радовановиќ Милорада Слободан, Стевановиќ Христивоја Слободан, Вељановиќ Ранка Зоран.

Бр. 59
25 мај 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врс основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Македонија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Гелевски Ристов Боро, Петровски Андреја Методи, Станковски Крсте Димче, Стојановски Тодор Војислав, Зисовски Наум Бошко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ацев Милан Методи, Ђуровски Милан Никола, Петровски Борисов Живко, Сотировски Наум Сотир, Стојановски Димче Панче, Трајковски Илија Томе, Зафировска Димитрије Љубица;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Дамевски Илија Живко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Богданески Миладин Стојмир, Цаневски Андреја Методија, Ченовски Теохара Ратко, Ефтимов Марко Ђуре, Фурнариќи Глигора Георги, Илијевски Јован Митко, Костовски Јован Мирко, Кузаревски Пандста Ристо, Ламановски Гаврил Никола, Стефановски Ристе Трајан, Теов Јордан Александар, Томиќ Светислав, Велковски Николе Стојан;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на компетенцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Брашнарски Димитар Глигор, Рајковски Ранѓел Гаврило;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Антески Неделко Трајко, Циуновски Веле Цветан, Цветковиќ Стојан Драгољуб, Ѓирковски Јосиф Михајло, Даниловски Змејко Димитар, Давчевски Смиле Раде, Дејановски Мишко Драган, Дуковски Евгенија Петко, Ефтимовски Димитрије Трајан Геоски Иван Јован, Илиевски Димитрије Велче, Каскарровски Лазо Милан, Крстевски Антон Крсте, Кузмановски Младен Стојко Масларков Лазо Милан, Матакова Георги Оливера, Михајловски Сенев Ванче, Мирковиќ Љубомира Миодраг Митовски Јордан Тодос, Митровски Симон Стевко Неделковски Илија Богдан Панев Васе Павле, Павловски Давитко Љубен, Пешевски Герасим Трајко, Пешовски Спаско Благоја, Петковски Јосиф Здравко, Петрески Перо Светозар, Петров Митре Милан, Петровски Трајче Стојанче Стојановски Доне Блаже, Стојчев Гошо Стојан Стојковски Дамјан Дуко, Струмениковски Никола Спасе, Шошевски Борис Драган Трајковски Миљалко Атанас, Трипуновски Трене Трипун,

Велевски Спасе Ристо, Велевски Павла Живко, Велковски Јефто Борис, Заковска Страте Даница;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Аговски Вангел Никола;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бојациевски Симон Љубе, Ђоргиев Иван Драгољуб, Илиевски Илија Борис, Козар Димитрова Марија, Мојсовски Филип Димитар;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Анастасовски Кирил Самоил, Андоновски Андреа Никола, Богдановска Стојан Зорка, Јакчулев Панде Дине, Караева-Пајковска Методија Павлина, Кардалева-Максић Ратислав Власта, Николов Цветан Најдо, Петреска Стојан Александра, Ристовски Јордан Илија, Стојковски Васил Томислав, Трајковски Бошко Љубомир;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Блажевски Анта Ангел, Дамјановски Анђела Владимир, Колеци Муса Садик, Незировски Јолџија Амдија, Станојевић Живојина Томислав, Шијаковски Деспот Илија, Зајков Димитрија Здравко;

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Трчковски Јован Лазо, Велковски Иван Божидар.

Бр. 75
29 јуни 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката.
Јосип Броз Тито, с. р.

СО ДРЖИНА:

	Страна
74. Одлука за износот на дневниците на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и на делегатите во Собранието на СФРЈ — — — — —	153
75. Одлука за износот на надоместот на трошоците поврди одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ — — — — —	153
76. Одлука за формирање Југословенски одбор за Меѓународна година на детето на ОН — 1979 — — — — —	154
77. Правилник за казнената евиденција — — — — —	154
78. Правилник за измена и дополнење на Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги — — — — —	157
79. Наредба за измени и дополнења на Наредбата за издавање и амортизација на обврзниците на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — — — — —	157
80. Наредба за измени на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови на самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи — — — — —	153
81. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Heim und Welt“ — — — — —	158
82. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Panorama“ — — — — —	158
83. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ — — — — —	158
84. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ — — — — —	159
85. Правилник за условите што мораат да ги исполнуваат станиците и пристаништата за натовар, претовар и истовар на пратки со животни — — — — —	159
86. Решение за спроведување на статистичкото истражување Попис на шумскиот фонд (ШУМ-11) во 1979 година — — — — —	160
87. Договор за заедничките цели и елементи на плановите на економските односи со странство, плановите на приливот и одливот на девизите и плановите на кредитните односи со странство, како и за начинот и средствата за нивно остварување до 1980 година — — — — —	160
88. Самоуправна спогодба за здружување на републичките и покраинските заедници, односно сојузи во Сојуз на самоуправните интересни заедници за основно образование и воспитување на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	165
89. Спогодба за промена на затечените цени за фолии за млеко — — — — —	163
90. Спогодба за промена на затечените цени за калциум карбид — — — — —	163
91. Спогодба за промена на затечените цени за смекнувачи — — — — —	163
92. Спогодба за промена на затечените цени за леани санитарни и емајлирани производи — — — — —	169
Исправка на Законот за Царинската тарифа	169
Исправка на Законот за службата во вооружените сили (Пречистен текст) — — — — —	169
Укази — — — — —	170
Назначувања и разрешувања — — — — —	170
Одликувања — — — — —	171